

20101152229

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА**

23 2010

07-3489/1
23 2010

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

1
(„ 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009 105/2009), " ој 16/2004,
49

:"

55

1

1

2

“ 50 :

(2 2)
30 . 1

1 :“

3

” 51 :

” :

- 1) 15 ;
- 2)

(24- 1);

3) 19,00 6,00

4) (24- 2);

21,00 6,00

(24- 3);

5) 18

6) (24 1);

7) (13 4);

8) (14 2);

9) (28 1);

(2 2),

1

.”

4

52 53

VII. „ „ 5
53- .

6

55 :
" 700 , :

1) 22 23
;

2)

3) (23- 7);
, 15 ,

4) , , (26 2); ,
6,00

5) 24,00 (25 3);

6) (20 2); 17

2 7) ; 17 4

8) ; 24 2

9) (28

2).
200 1 .
300 1 .
1 ,

“ 7
56 :
” 1.000 , :

1) , (8
1);
2) , (

8 2) ,
3) (14 3).

400
350 1 .
“
8
57 :
„ 3.000 4.000
, :
1) (28 1);
2) (20 4);
3) (7);
4) -
,
5) (22 1);
6) (23- 1)
2). , (16
5.000
, :
1) (24- 1);
2) (24- 2) 19,00 6,00
3) (24- 3) 21,00 6,00
400 1 30 (24- 3).
600
1 2
1.000 2.000
1 2
- .

“

9
58 :
„ 7.000 8.000
, :
1) (2 2);

2) (24 1); 18

3)

4) , (13 4);

5) , (14 2); 15

6)

1.500 2.500 30 .
500 1.500 1 .
4.000 6.000 1 .
200 400 1 .
1 1 1 4 .
1 1, 2, 3, 4 5 .
1 - .
8.000 12.000 1
1 1, 2, 3 4 .

58- 58- .
“ 10

11

12

15

13

”.